

|     |  |  |                      |            |
|-----|--|--|----------------------|------------|
| 1.  | Наставен предмет   | <b>ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРЕЊА НА НЕЕЛЕКТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ</b>  |                      |            |
| 2.  | Шифра  | ETF034L01  |                      |            |
| 3.  | Студиска програма  | <b>ЕЕУ, ЕЕиУ</b>   |                      |            |
| 4.  | Семестар (изборност)   | <b>летен(изборен)</b>  |                      |            |
| 5.  | Цели на предметот  | Запознавање со основите на мернататехнологија и елементите на мерните системи. Студирање на методите на мерење на поедини неелектрични величини. Запознавање со процесни мерни и мониторинг системи. |                      |            |
| 6.  | Осспособен за (компетенции)  | Развој и инженерска подршка на мерни системи за неелектрични величини.   |                      |            |
| 7.  | Услов за запишување на предметот   | Мерења во електротехника   |                      |            |
| 8.  | Основна литература (до 3 наслови)  | 1. Скрипта од предметниот наставник<br>2.F.S.Tse, <i>Measurement and Instrumentation in Engineering</i> , N.York, 1999   |                      |            |
| 9.  | Број на кредити  | 5  |                      |            |
| 10. | Вкупен расположив фонд на време  | 5x30=150 часа  |                      |            |
| 11. | Распределба на расположивото време   | 2+1+2  |                      |            |
|     | 11.1. П -  | Предавања-теоретска настава  |                      | 30 часа    |
|     | 11.2. АВ -   | Аудиторни вежби  |                      | 15 часа    |
|     | 11.3. ЛВ -   | Лабораториски вежби  |                      | 30 часа    |
|     | 11.4. К -  | Консултации  |                      | 8 часа     |
|     | 11.5. ПЗ   | Проверка на знаење   | 1. Тестови           | 3 часа     |
|     |  |  | 2. Колоквиум         | 2 часа     |
|     |  |  | 3. Испит             | 2 часа     |
|     |  |  | 4. Домашни работи    | 15 часа    |
|     | 11.6. СЗ   | Самостојни задачи  | 1. Проектни задачи   | 15 часа    |
|     |  |  | 2. Самостојни работи | 30 часа    |
| 12. | Оценување  |  |                      |            |
|     | 12.1.  | Посетеност на настава до 10 бода   |                      | 5 бода     |
|     | 12.2.  | Парцијални испити или испит (min. 50% од оценката)   |                      | 60 бода    |
|     | 12.3.  | Тестови (max. 20% од оценката)   |                      | 10 бода    |
|     | 12.4.  | Семинарски работи (max. 10% од оценката)   |                      | 10 бода    |
|     | 12.5.  | Лабораториски вежби (max. 20% од оценката)   |                      | 5 бода     |
|     | 12.6.  | Проектни задачи (max. 20% од оценката)   |                      | 10 бода    |
|     | Забелешка:<br>Испитот се смета за положен ако студентот освои најмалку 60% од предвидените бодови со предметната програма.<br>Парцијалните испити се сметаат за положени ако студентот освои најмалку 30% од вкупниот број бодови. |  | Бодови:              | Оценки:    |
|     |  |  | од 61 до 66          | 6 (шест)   |
|     |  |  | од 67 до 75          | 7 (седум)  |
|     |  |  | од 76 до 84          | 8 (осум)   |
|     |  |  | од 85 до 93          | 9 (девет)  |
|     |  |  | од 94 до 100         | 10 (десет) |
| 13. | Услов за потпис и формален испит   | Реализирано од 11. 1 до 11. 5  |                      |            |

**ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ Електрични мерења на неелектрични величини**

| недела | Предавања - теоретска настава |  |           | Аудиторни и лабораториски вежби   |  |
|--------|-------------------------------|--|-----------|---|--|
|        | часа                          | тема   | часа      | тема  |  |
| I.     | 2                             | Вовед во електричните мерења на неелектричните големини  | 1         | Задачи од моделирање на сигнали и системи   |  |
|        |                               |  | 2         | Запознавање со лабораторијата   |  |
| II.    | 2                             | Структура на мерните системи: методи на мерење, интеракција помеѓу компонентите, динамика на мерните елементи. | 1         | Задачи од оцена на неодреденоста во мерењето  |  |
|        |                               |  | 2         | Лаб.1 Динамички особини на инструментите  |  |
| III.   | 2                             | Сетила и преобразувачи , физички закони и модели   | 1         | Задачи од интеракција помеѓу компонентите   |  |
|        |                               |  | 2         | Лаб.2 Одредување на карактеристиките на сетила  |  |
| IV.    | 2                             | Основни мерни кола кола за различни видови сетила и преобразувачи  | 1         | Задачи од мерни кола  |  |
|        |                               |  | 2         | Лаб.3 Мерење на поместување   |  |
| V.     | 2                             | Мерење на димензии и поместување.  | 1         | Задачи од мерење должина и поместување  |  |
|        |                               |  | 2         | Лаб.4 Мерење на брзина  |  |
| VI.    | 2                             | Мерење на брзина при трансляција и ротација.   | 1         | Задачи од мерење на брзина  |  |
|        |                               |  | 2         | Лаб.5 Мерење на забрзување  |  |
| VII.   | 2                             | Мерење на забрзување.  | 1         | Задачи од мерење забрзување   |  |
|        |                               |  | 2         | Лаб.6 Мерење на вибрации  |  |
| VIII.  | 3                             | Парцијален испит   |           |   |  |
|        |                               |  |           |   |  |
| IX.    | 2                             | Мерење на сила, напрегање и притисок.  | 1         | Задачи од мерење сила и притисок  |  |
|        |                               |  | 2         | Лаб.7 Мерење на сила  |  |
| X.     | 2                             | Мерење на звук и бучава.   | 1         | Задачи од мерење бучава   |  |
|        |                               |  | 2         | Лаб.8 Мерење на бучава  |  |
| XI.    | 2                             | Мерење на брзина, проток и ниво на флуиди.   | 1         | Задачи од мерење на проток  |  |
|        |                               |  | 2         | Лаб.9 Мерење на проток  |  |
| XII.   | 2                             | Мерење на влажност.  | 1         | Задачи од мерење на влажност  |  |
|        |                               |  | 2         | Лаб.10 Мерење на температура  |  |
| XIII.  | 2                             | Мерење на температура.   | 1         | Задачи од мерење на температура   |  |
|        |                               |  | 2         | Доработка вежбите и предавање на извештај   |  |
| XIV.   | 2                             | Мерење на радијација.  | 1         | Задачи од мерење на радијација  |  |
|        |                               |  | 2         | Демонстрација: Систем за мерење на повеќе процесни променливи                             |  |
| XV.    | 2                             | Системи за следење и обработка на неелектрични величини во енергетиката и индустријата.                        | 1         | Задачи од системи за следење и обработка на неелектрични величини                         |  |
|        |                               |  | 2         | Посета на енергетски објект за запознавање со системот за мерење на неелектрични величини |  |
| Збир   | <b>30</b>                     |  | <b>45</b> |   |  |